

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 54

2 март 2020, понеделник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
955. Решение за бришење од Регистарот на откупвачи на тутун.....	2	963. Одлука за избор на судија на Основниот суд Охрид.....	5
956. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Радовиш.....	3	964. Одлука за избор на судија на Основниот суд Свети Николе.....	5
957. Одлука за исправка на Одлуката за избор на судии поротници на Основен кривичен суд Скопје.....	3	965. Обрасци од Државна изборна комисија.....	6
958. Одлука за избор на судија на Основниот суд Битола.....	3	966. Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово.....	9
959. Одлука за избор на судија на Основниот суд Куманово.....	4	967. Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга.....	11
960. Одлука за избор на судија на Основниот суд Куманово.....	4	968. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтните деривати и горива за транспорт.....	14
961. Одлука за избор на судија на Основниот суд Тетово.....	4	969. Решение од Комора на извршители на Република Северна Македонија..	15
962. Одлука за избор на судија на Основниот суд Штип.....	5	Огласен дел.....	1-128

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

955.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на членовите 32 и 33 од Закон за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) донесе

РЕШЕНИЕ ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАР НА ОТКУПУВАЧИ НА ТУТУН

Друштвото за производство, трговија и услуги ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Велес, со седиште и адреса на ул. Борис Трајковски бр.1-1/ Велес, Велес СЕ БРИШЕ од регистарот на откупувачи на тутун запишан под реден број 18.

Образложение

Државниот инспекторат за земјоделство на 6.12.2019 година достави известување бр.09-1232/1 за извршен инспекциски надзор согласно Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи кај правниот субјект ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Велес.

Во прилог на дописот беше доставен и записник бр.09-124-1991 од 29.11.2019 година од Државен инспектор за земјоделство ПЕ Кавадарци за извршен инспекциски надзор согласно член 32 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи, составен во просториите на ДИЗ Кавадарци со кој е констатирано следното:

- Правниот субјект ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Велес согласно законскиот рок нема обезбедено доказ за сертифициран семенски материјал од регистриран производител на тутунско семе согласно член 11 став 2 од истиот закон. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство побара податоци од Научен институт за тутун Прилеп, единствен снабдувач на сертифициран семенски материјал за потрошени количини тутунско семе во реколта 2019 година.

Научен институт за тутун Прилеп со допис бр.03-1024/1 од 18.12.2019 година достави список на потрошени количини на тутунско семе по фирми, по типови и сорти и вкупно, во кој откупувачот на тутун ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ Велес нема набавено тутунско семе за реколта 2019 година.

- Правниот субјект ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Велес согласно член 27 став 1 нема писмен договор за просторија за откуп на тутун, а од увидот на лице место во просторијата нема струја и интернет конекција и нема истакнато мостра од тутун заверена од овластена институција за верификација на мостри тутун и од пет члена комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство;

- Правниот субјект ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Велес нема документ за број на вработени лица на неопределено работно време и истиот е прибавен од Агенција за вработување на РСМ каде заклучно со 28.11.2019 година правното лице нема вработени лица на неопределено време;

- Правниот субјект ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Велес нема документ за обезбедени финансиски средства најмалку за половина од планираната количина на тутун, во висина на просечна откупна цена по кгр. за претходните три реколти и

- Правниот субјект ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Велес согласно Правилникот за поблиските услови кои треба да ги исполнува откупувачот на тутун за запишување во регистарот на откупувачи на тутун нема приклучок за електрична енергија, интернет конекција, во просторијата за сместување и чување на тутунот нема услови за проветрување и регулирање на влажноста и температурата согласно член 2 од правилникот. Согласно членовите 3 од правилникот нема баждарени ваги, инструмент за утврдување на влагата на тутунот и комплет сита.

Воедно, согласно член 26 став 3 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи Правниот субјект ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Велес не ја пријави промената на управителот во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со доказ од Централен регистар на Република Македонија за настанатата промена, а инспекцискиот наод е направен во присуство и записник е потпишан од непознат за МЗШВ управител, Беким Аземи од Тетово со ЕМБГ 1001973470043, констатирано од записникот.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство според горе наведените документи и констатациите во записникот на Државниот инспекторат за земјоделство, утврди дека ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Велес не ги исполнува условите согласно член 33 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи поради што одлучи ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Велес да се брише од регистарот на откупувачи на тутун што го води Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Имајќи го предвид напред изложеното се одлучи како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на истото до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Жалбата се таксира со 250,00 денари таксена марка.

Бр. 29-161/19

19 декември 2019 година

Скопје

Министер,

Трајан Димковски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

956.

Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 на Уставот на Република Северна Македонија, член 42 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/06,35/08, 150/10,83/18 и „Службен весник на РСМ“ 96/19) и член 36 став 1 алинеја 4 и член 53 став 1 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 102/19), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 26.2.2020 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН СУД РАДОВИШ

За судии поротници на Основен суд Радовиш се избрани:

1. Убавка Стојко Петкова,
2. Ивона Будимир Недељковиќ,

3. Емилија Илија Дуковска-Илиевски,

4. Зујче Џоко Ангеловска и

5. Јулијана Влатко Коровин,

Оваа одлука влегува во сила од 26.2.2020 година.

Бр. 02-264/6

1 март 2020 година

Скопје

Судски совет на Република

Северна Македонија

Претседател,

Киро Здравев, с.р.

957.

Врз основа на член 40 алинеја 5 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 102/19), претседателот на Судскиот совет на Република Северна Македонија, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ

Се врши исправка на Одлуката бр. 02-176/2 од 30.1.2020 година, така што во изреката на Одлуката под реден број 1 наместо „Александра“ треба да стои „Александар“.

Во останатиот дел Одлуката бр. 02-176/2 од 30.1.2020 година останува неизменета.

Бр. 09-176/5

1 март 2020 година

Скопје

Судски совет на Република

Северна Македонија

Претседател,

Киро Здравев, с.р.

958.

Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот на Република Северна Македонија, член 41 и член 46 став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19) и член 47 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД
БИТОЛА**

За судија на Основниот суд Битола е избран:

ДРАГАН ЈАКОВЛЕВСКИ - кандидат од Академијата за судии и јавни обвинители.

Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 09-293/1
7 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

959.

Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот на Република Северна Македонија, член 41 и член 46 став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19) и член 47 и член 50 став 1 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД
КУМАНОВО**

За судија на Основниот суд Куманово е избрана:

АЛЕКСАНДРА НАКОВСКА - кандидат од Академијата за судии и јавни обвинители.

Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 09-294/1
7 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

960.

Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот на Република Северна Македонија, член 41 и член 46 став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19) и член 47 и член 50 став 1 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД
КУМАНОВО**

За судија на Основниот суд Куманово е избрана:

АРБЕНИТА ИСМАНИ САКИПИ - кандидат од Академијата за судии и јавни обвинители.

Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 09-295/1
7 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

961.

Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот на Република Северна Македонија, член 41 и член 46 став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19) и член 47 и член 50 став 1 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД
ТЕТОВО**

За судија на Основниот суд Тетово е избран:

ЕЉВЕДИН ФЕРАТИ - кандидат од Академијата за судии и јавни обвинители.

Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 09-302/1
7 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

962.

Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот на Република Северна Македонија, член 41 и член 46 став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19) и член 47 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ШТИП

За судија на Основниот суд Штип е избрана:
МАРИНА ЗДРАВКОВА - кандидат од Академијата за судии и јавни обвинители.

Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 09-303/1
7 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

963.

Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот на Република Северна Македонија, член 41 и член 46 став 1 точка 2 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19) и член 47 став 6 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ОХРИД

За судија на Основниот суд Охрид е избрана:
АЛЕКСАНДРА ПОП СТЕФАНИЈА – судија на Основен суд Неготино.

Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 09-304/1
7 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

964.

Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот на Република Северна Македонија, член 41 и член 46 став 1 точка 2 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19) и член 47 став 6 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД СВЕТИ НИКОЛЕ

За судија на Основниот суд Свети Николе е избрана:

ЛИЛЈАНА ДОДЕВСКА – судија на Основен суд Радовиш.

Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 09-305/1
7 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

965.

Образец Б 1
Formulari B 1

До / Drejtuar

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА / KOMISIONIT SHTETËROR TË ZGJEDHJEVE

БАРАЊЕ / KËRKESË

за запишување во Избирачки список / për regjistrim në Listën e zgjedhësve

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ / TË DHËNAT E PARASHTRUESIT

ИМЕ / EMRI												
ИМЕ НА ЕДЕН РОДИТЕЛ / EMRI I NJËRIT PRINDËR												
ПРЕЗИМЕ / MBIEMRI												
ПОЛ / GJINIA	M / M	J / F										
ЕМБГ / NVAQ												

1. АДРЕСНИ ПОДАТОЦИ / TË DHËNAT E ADRESËS :

ОПШТИНА / KOMUNA	
НАСЕЛЕНО МЕСТО / VENDBANIMI	
УЛИЦА / RRUGA	
БРОЈ / NUMRI	
ДОДАТОК SHITESË	
ВЛЕЗ / HYRJA	
СТАН / BANESA	

2. E-MAIL (задолжително)
3. E-MAIL (e detyrueshme)

Број на телефон за контакт
Numri i telefonit për kontakt

2. КОИ БАРАЊЕТО ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ПРИЛОЖУВА / KËRKESËS DETYRIMISHT I BASHKANGJITET :

- Важечка лична карта бр./ Letërnjoftimi valid nr. _____ издадена на / e lëshuar më _____ година или

Пасош бр. / Pasaporta nr. _____ издаден на / e lëshuar më _____ година

НАПОМЕНА: Подносителот е должен барањето лично да го потпише. Потпишаното барањето и потребните докази од точка 3 да ги скенира и електронски да ги достави на следната електронска пошта upisis@sec.mk

VEREJTJE: Parashtuesi është i detyruar që personalisht ta nënshkruaj kërkesën. Kërkesa e nënshkruar dhe dëshmitë nga pika 3 ti skenoj dhe ti dorëzojë formë elektronike në postën elektronike në vijim upisis@sec.mk

Дата / Data

Подносител /
Parashtrues

Образец Б 2
Formulari B 2

До / Drejtuar

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА / KOMISIONIT SHETËROR TË ZGJEDHJEVE
Б А Р А Њ Е / K Ë R K E S Ë

за бришење на податоци во Избирачки список / për fshirjen e të dhënave në Listën e zgjedhësve

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ / TË DHËNAT E PARASHTRUESIT

ИМЕ / EMRI	
ПРЕЗИМЕ / MBIEMRI	

2. БАРАЊЕТО СЕ ОДНЕСУВА ЗА / KËRKESA KA TË BËJ ME :

ИМЕ / EMRI	
ИМЕ НА ЕДЕН РОДИТЕЛ / EMRI I NJËRIT PRINDËR	
ПРЕЗИМЕ / MBIEMRI	
ЕМБГ / NVAQ	

3. АДРЕСНИ ПОДАТОЦИ / TË DHËNAT E ADRESËS :

ОПШТИНА / КОМУНА	
НАСЕЛЕНО МЕСТО / VENDBANIMI	
УЛИЦА / RRUGA	
БРОЈ / NUMRI	
ДОДАТОК / SHITESË	
ВЛЕЗ / HYRJA	
СТАН / BANESA	

E-MAIL (задолжително)
E-MAIL (e detyrueshme)
Број на телефон за контакт
Numri i telefonit për kontakt

4. ОСНОВ ЗА БРИШЕЊЕ (да се заокружи) / BAZË PËR FSHIRJEN (të rrumbullaksohet)

<input type="checkbox"/>	СМРТ / VDEKJA
<input type="checkbox"/>	ОДЗЕМЕНА ДЕЛОВНА СПОСОБНОСТ / AFTËSIA E HEQUR E PUNËS
<input type="checkbox"/>	ОТПУСТ ОД ДРЖАВЈАНСТВО / ÇLAJMRIM NGA SHETËSIA


1. КОН БАРАЊЕТО ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ПРИЛОЖУВА // KËRKESËS DETYRIMISHT I BASHKANGJITET :

- Извод од матична книга на умрени бр. /çertifikat nga regjistri i të vdekurve nr. _____ од / të vitit _____ година,
- Правосилно судско решение за целосно или делумно одземена деловна способност бр. Aktvendim të plotfuqishëm gjyqsor ose aftësi se hequr e punës pjesërisht nr. _____ од / të vitit _____ година, донесено од Основен суд / e miratuar nga Gjykata themelore _____ или / ose
- Решение за отпуст од државјанство бр. Aktvendim për çlarmrim të shtetësis _____ од / të vitit _____ година

НАПОМЕНА: Подносителот е должен барањето лично да го потпише. Потпишаното барањето и потребните докази од точка 5 да ги скенира и електронски да ги достави на следната електронска пошта upisis@sec.mk
VËREJTJE: Parashtruesi është i detyruar që personalisht ta nënshkruaj kërkesën. Kërkesa e nënshkruar dhe dëshmitë nga pika 5 ti skenoj dhe ti dorëzojë formë elektronike në postën elektronike në vijim upisis@sec.mk

Дата / Data

Подносител / Parashtrues

Образец Б 3
Formulari B 3

До / Drejtuar

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА / KOMISIONIT SHTETËROR TË ZGJEDHJEVE

БАРАЊЕ / KËRKES

за промена на податоци во Избирачки список / për ndryshimin e të dhënave në Listën e zgjedhësve

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ / TË DHËNAT E PARASHTRUESIT

ИМЕ / EMRI												
ИМЕ НА ЕДЕН РОДИТЕЛ / EMRI I NJËRIT PRINDËR												
ПРЕЗИМЕ / MBIEMRI												
ПОЛ / GJINIA	M / M	J / F										
ЕМБГ / NVAQ												

2. АДРЕСНИ ПОДАТОЦИ / TË DHËNAT E ADRESËS :

ОПШТИНА / KOMUNA	
НАСЕЛЕНО МЕСТО / VENDBANIMI	
УЛИЦА / RRUGA	
БРОЈ / NUMRI	
ДОДАТОК SHTESË	
ВЛЕЗ / HYRJA	
СТАН / BANESA	

3. ВИД НА ПРОМЕНА (да се заокружи видот на промената) / LLOJI I NDRYSHIMIT (të rrumbullaksohet lloji i ndryshimit)

ИМЕ / EMRI	
ПРЕЗИМЕ / MBIEMRI	
АДРЕСНИ ПОДАТОЦИ / TË DHËNAT E ADRESËS	
ИЗБИРАЧКО МЕСТО / VENDVOTIMI	

E-MAIL (задолжително)

E-MAIL (e detyrueshme)

Број на телефон за контакт

Numri i telefonit për kontakt

4. КОН БАРАЊЕТО ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ПРИЛОЖУВА / KËRKESËS DETYRIMISHT I BASHKANGJITET :

- Важечка лична карта бр./ Letërnjoftimi valid nr. _____ издадена на / e lëshuar më _____ година или

- Пасош бр. / Pasaporta nr. _____ издаден на / e lëshuar më _____ година.

НАПОМЕНА: Подносителот е должен барањето лично да го потпише. Потпишаното барањето и потребните докази од точка 4 да ги скенира и електронски да ги достави на следната електронска пошта upisis@sec.mkVËREJTJE: Parashtruesi është i detyruar që personalisht ta nënshkruaj kërkesën. Kërkesa e nënshkruar dhe dëshmitë nga pika 4 ti skenoj dhe ti dorëzojë formë elektronike në postën elektronike në vijim upisis@sec.mk

Дата / Data

Подносител / Parashtrues

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

966.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 1 алинеја 6 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19) и Закон за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20), а во врска со член 80 став 5 од истиот Закон, член 51 став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15 и 65/18), член 14 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/06 и 150/10) и член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-76 од 14.2.2020 година за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово и Предлогот Уп1 бр.08-76 од 27.2.2020 година за донесување одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, а согласно Заклучокот, арх.бр.02-885/12 од 28.2.2020 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 11-та седница одржана на 28.2.2020 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО РАДИО БРАВО ДООЕЛ КУМАНОВО

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за радио емитување, бр.08-108 од 5.1.2015 година на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради неплатен годишен надоместок за дозвола за радио емитување во законски утврдениот рок – 30 дена од денот на приемот на Фактурата бр.2020-100-0073 (наш арх.бр.05-148/1 од 9.1.2020 година).

2. Фактурата бр.2020-100-0073 (наш арх.бр.05-148/1 од 9.1.2020 година) се сторнира и на субјектот од точка 1 од оваа Одлука, му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, која треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на нејзиното издавање.

3. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ на веб страницата на Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија.

4. Оваа Одлука е конечна.

О б р а з л о ж е н и е

Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, е имател на дозвола за радио емитување, бр.08-108 од 5.1.2015 година, за емитување преку терестријален предавател, на локално ниво (општина Куманово), програмски сервис говорно радио од општ формат во кое застапените видови програми остваруваат најмалку две од трите медиумски функции, на македонски јазик.

Согласно член 80 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за дозволата за телевизиско или радио емитување радиодифузерите, со исклучок на јавниот радиодифузен сервис, плаќаат годишен надоместок на сметка на Агенцијата согласно со овој закон. Годишниот надоместок се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата за телевизиско или радио емитување во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата (член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Во однос на надоместокот за доделената дозвола за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, бр.08-108 од 5.1.2015 година, Агенцијата на 09.01.2020 година, му достави Фактура бр.2020-100-0073 (наш арх.бр.05-148/1 од 9.1.2020 година) за надоместокот за дозволата, согласно која радиодифузерот имаше обврска да плати 32.690,00 (триесет и две илјади и шестотини и деведесет) денари за годишен надоместок за дозволата за радио емитување, за периодот од 5.1.2020 година заклучно со 4.1.2021 година. Во Агенцијата е доставена повратница од Македонска пошта дека фактурата била уредно примена на 10.1.2020 година.

Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на нивното работење со условите утврдени со Законот за медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него (член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Агенцијата, преку Секторот за финансии и логистика, изврши административен надзор на работењето на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово од аспект на исполнување на обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, при што по извршениот редовен административен

надзор, во Писмениот извештај за извршен административен надзор (наш арх.бр.05-571/1 од 10.2.2020 година), констатираше дека наведениот радиодифузер не ја исполнил законската обврска пропишана во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил годишниот надоместок за дозволата за радио емитување на сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Имено, според доставената Фактура бр.2020-100-0073 од 9.1.2020 година, Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, имаше обврска да плати 32.690,00 (триесетидвеилјадишестотиниидеведесет) денари за годишен надоместок за дозволата за радио емитување, за периодот од 5.1.2020 година заклучно со 4.1.2021 година. Во цитираниот Писмен извештај за извршен административен надзор, беше констатирано дека заклучно со 8.2.2020 година кога беше крајниот законски рок за уплата на надоместокот за дозволата за радио емитување, за периодот од 5.1.2020 година заклучно со 4.1.2021 година, Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, не извршило уплата во износ од 32.690,00 (триесетидвеилјадишестотиниидеведесет) денари.

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување, повреда или прекршување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на Агенцијата може да преземе мерка - одземање на дозволата.

Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерт од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување, доколку имателот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата во законски утврдениот рок.

Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја покренува Советот по предлог на директорот на Агенцијата.

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно која имателот на дозволата, Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, во законски определениот рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно имателот на дозволата не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување во законски утврдениот рок, Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски врз основа на член 83 став 1, а во врска со член 82 став 1 алинеја 6

од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достави Предлог Уп1 бр.08-76 од 14.2.2020 година за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 8-та седница одржана на 14.2.2020 година, согласно Заклучокот, арх.бр.02-605/15 од 14.2.2020 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-76 од 14.2.2020 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, доставен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.

Во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, бр.08-108 од 5.1.2015 година, а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави Известување до наведениот радиодифузер (Уп1 бр.08-76 од 14.2.2020 година), во кое му беше укажано дека доколку не го плати годишниот надоместок за дозволата за вршење радио емитување согласно член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-76 од 14.2.2020 година, ќе донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за радио емитување, по што согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерт ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.

Известувањето Уп1 бр.08-76 од 14.2.2020 година, беше испратено до ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, во два наврати во писмена форма по препорачана пошта, со оглед дека повратно од Македонска пошта беше вратена пратката со назнака дека радиодифузерт е преселен. Со оглед на тоа, Агенцијата обезбеди најнова тековна состојба на ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово од Централниот регистар на Република Северна Македонија од 25.2.2020 година, при што Известувањето Уп1 бр.08-76 од 14.2.2020 година, на 26.2.2020 година беше испратено на официјалното седиште на радиодифузерт наведено како информација за седиште во Централниот регистар на Република Северна Македонија. Воедно, цитираното известување беше испратено и во електронска форма на електронската адреса на радиодифузерт регистрирана како информација за контакт во Централниот регистар на Република Северна Македонија, која електронска адреса е евидентирана во регистарот на радиодифузери на Агенцијата. Во меѓувреме, радиодифузерт ја известува Агенцијата дека го примил Известувањето Уп1 бр.08-76 од 14.2.2020 година за покренување на постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово.

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на директорот за покренување постапка за одземање на дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, бр.08-108 од 5.1.2015 година, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот Уп1 бр.08-76 од 14.2.2020 година, од страна на членовите на Советот на Агенцијата, не ја исполнил обврската предвидена во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достави Предлог бр.08-76 од 27.2.2020 година со кој Советот на Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на Агенцијата, арх.бр.02-885/12 од 28.2.2020 година, донесе Одлука со која се одзема дозволата бр.08-108 од 5.1.2015 година за радио емитување на ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, поради тоа што имателот на дозволата не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување во законски утврдениот рок.

Согласно член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, доколку имателот на дозволата за телевизиско или радио емитување не изврши плаќање на надоместокот, по доставената фактура во рокот наведен во став 3 на овој член од Правилникот, истата се сторнира и му се издава нова фактура која се однесува само на периодот на работењето, која фактура се плаќа не подоцна од осум дена од денот на нејзиното издавање. Во спротивно наплата на долгот, се врши по судски пат.

Фактурата бр.2020-100-0073 (наш арх.бр.05-148/1 од 9.1.2020 година) за надоместокот за дозволата за радио емитување, се сторнира и на ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, и која ќе треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на најзиното издавање.

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Одлуката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување е конечна, а против истата имателот на дозволата има право да под-

несе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот суд е итна.

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука како во диспозитивот.

УП1 Бр. 08-76
28 февруари 2020 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

967.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 1 алинеја 6 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20), а во врска со член 80 став 5 од истиот закон, член 51 став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15 и 65/18), член 14 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/06 и 150/10) и член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-80 од 14.2.2020 година за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга и Предлогот Уп1 бр.08-80 од 27.2.2020 година за донесување одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, а согласно Заклучокот, бр.02-885/13 од 28.2.2020 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 11-та седница одржана на 28.2.2020 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО РТВ ДРИНИ ДООЕЛ СТРУГА

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за радио емитување, бр.08-124 од 5.1.2015 година на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, поради

неисполнување на обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради неплатен годишен надоместок за дозвола за радио емитување во законски утврдениот рок – 30 дена од денот на приемот на Фактурата бр.2020-100-0085 (наш арх.бр.05-163/1 од 9.1.2020 година).

2. Фактурата бр.2020-100-0085 (наш арх.бр.05-163/1 од 9.1.2020 година) се сторнира и на субјектот од точка 1 од оваа Одлука, му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на доволата, која треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на нејзиното издавање.

3. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб страницата на Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија.

4. Оваа Одлука е конечна.

О б р а з л о ж е н и е

Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, е имател на дозвола за радио емитување, бр.08-124 од 5.1.2015 година, за емитување преку терестријален предавател, на локално ниво, за подрачјето на Струга, програмски сервис музичко-говорно радио од општ формат, на албански јазик.

Согласно член 80 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20), за доволата за телевизиско или радио емитување радиодифузерите, со исклучок на јавниот радиодифузен сервис, плаќаат годишен надоместок на сметка на Агенцијата согласно со овој закон. Годишниот надоместок се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на доволата за телевизиско или радио емитување во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата (член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Во однос на надоместокот за доделената дозвола за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, бр.08-124 од 5.1.2015 година, Агенцијата на 09.01.2020 година, му достави Фактура бр.2020-100-0085 (наш арх.бр.05-163/1 од 9.1.2020 година) за надоместокот за доволата, согласно која радиодифузерот имаше обврска да плати 24.779,00 (дваесетичетириилјадиседумстотиниседумдесетидевет) денари за годишен надоместок за доволата

за радио емитување, за периодот од 5.1.2020 година заклучно со 4.1.2021 година. Во Агенцијата е доставена повратница од Македонска пошта дека фактурата била уредно примена на 11.1.2020 година.

Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на нивното работење со условите утврдени со Законот за медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него (член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Агенцијата, преку Секторот за финансии и логистика, изврши административен надзор на работењето на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга од аспект на исполнување на обврската за плаќање на годишниот надоместок за доволата, при што по извршениот редовен административен надзор, во Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.05-595/1 од 11.2.2020 година, констатираше дека наведениот радиодифузер не ја исполнил законската обврска пропишана во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил годишниот надоместок за доволата за радио емитување на сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Имено, според доставената Фактура бр.2020-100-0085 од 9.1.2020 година, Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, имаше обврска да плати 24.779,00 (дваесетичетириилјадиседумстотиниседумдесетидевет) денари за годишен надоместок за доволата за радио емитување, за периодот од 5.1.2020 година заклучно со 4.1.2021 година. Во цитираниот Писмен извештај за извршен административен надзор, беше констатирано дека заклучно со 10.02.2020 година кога беше крајниот законски рок за уплата на надоместокот за доволата за радио емитување, за периодот од 5.1.2020 година заклучно со 4.1.2021 година, Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, не извршило уплата во износ од 24.779,00 (дваесетичетириилјадиседумстотиниседумдесетидевет) денари.

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување, повреда или прекршување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со доволата и другите акти на Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на Агенцијата може да преземе мерка - одземање на доволата.

Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе ја одземе доволата за телевизиско или радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе

го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување, доколку имателот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата во законски утврдениот рок.

Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја покренува Советот по предлог на директорот на Агенцијата.

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно која имателот на дозволата, Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, во законски определениот рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно имателот на дозволата не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување во законски утврдениот рок, Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски врз основа на член 83 став 1, а во врска со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достави Предлог Уп1 бр.08-80 од 14.2.2020 година за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 8-та седница одржана на 14.2.2020 година, согласно Заклучокот, бр.02-605/19 од 14.2.2020 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-80 од 14.2.2020 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, доставен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.

Во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, бр.08-124 од 5.1.2020 година, а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави Известување до наведениот радиодифузер (Уп1 бр.08-80 од 14.2.2020 година), во кое му беше укажано дека доколку не го плати годишниот надоместок за дозволата за вршење радио емитување согласно член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-80 од 14.2.2020 година, ќе донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за радио емитување, по што согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.

Ивестувањето Уп1 бр.08-80 од 14.2.2020 година, беше испратено до Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, во писмена форма по препорачана пошта, во врска со што во Агенцијата е доставена повратница од Македонска пошта дека било

уредно примено на 15.2.2020 година. Исто така, цитираното известување на 14.2.2020 година беше испратено и во електронска форма на електронската адреса на радиодифузерот регистрирана како информација за контакт во Централниот регистар на Република Северна Македонија, како и на електронската адреса на радиодифузерот евидентирана во регистарот на радиодифузери на Агенцијата.

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на директорот за покренување постапка за одземање на дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, бр.08-124 од 5.1.2015 година, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот Уп1 бр.08-80 од 14.2.2020 година, од страна на членовите на Советот на Агенцијата, не ја исполнил обврската предвидена во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Директорот на Агенцијата, достави Предлог бр.08-80 од 27.2.2020 година со кој Советот на Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на Агенцијата, бр.02-885/13 од 28.2.2020 година, донесе Одлука со која се одзема дозволата бр.08-124 од 5.1.2015 година за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, поради тоа што имателот на дозволата не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување во законски утврдениот рок.

Согласно член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, доколку имателот на дозволата за телевизиско или радио емитување не изврши плаќање на надоместокот, по доставената фактура во рокот наведен во став 3 на овој член од Правилникот, истата се сторнира и му се издава нова фактура која се однесува само на периодот на работењето, која фактура се плаќа не подоцна од осум дена од денот на нејзиното издавање. Во спротивно наплата на долгот, се врши по судски пат.

Фактурата бр.2020-100-0085 (наш арх.бр.05-163/1 од 9.1.2020 година) за надоместокот за дозволата за радио емитување, се сторнира и на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, и која ќе треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на најзиното издавање.

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот суд е итна.

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука како во диспозитивот.

УП1 Бр. 08-80
28 февруари 2020 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 968.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 103/2019 и 212/2019), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 2.3.2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	64,00 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	66,00 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	56,00 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	45,00 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	30,390 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	25,095 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	26,892 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	25,363 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	25,026 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	23,864 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за Еуросупер БС-95, за Еуросупер БС-98 и за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,600 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,700 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	0,030 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	0,300 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно член 92 ставови (3) и (7) од Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	21,822 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	21,720 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	15,415 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	6,320 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 03.03.2020 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-639/1
2 март 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

969.

Врз основа на член 35, став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16, 142/16, 233/18 и 14/20), Претседателот на Комората на извршители на РСМ на ден 26.2.2020 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ

Се определува денот 9.3.2020 година за датум на почеток со работа на извршител Ненад Миноски именуван за подрачјето на Основен суд Гостивар и Основен суд Кичево.

Решението влегува во сила на ден 9.3.2020 година.

Образложение

На ден 30.12.2019 година лицето Ненад Миноски е именувано за подрачјето на Основен суд Гостивар и Основен суд Кичево со Решение на министерот за правда бр. 09-5588/1.

На ден 20.1.2020 година Ненад Миноски достави до Комората на извршители доказ за именувањето, повелба за именување и склучен договор за осигурување одговорност.

На ден 26.2.2020 година изготвено е мислење од претседателот на Комората за утврдување на просторни услови, дел бр. 03-65/3, врз основа на Записник за утврдување на просторни услови од ден 26.2.2020 година.

Согласно наведеното, Претседателот на Комората на извршители на РСМ, врз основа на член 35, став 5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова решение.

Бр. 03-66/2
26 февруари 2020 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Димов, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2020054